



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

37453
Sluzbeni vesnik
Maked.

СТ

ЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда,

БРОЈ 6

ГОД. IX

Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619, Тел. центала 28 010.

29.

УКАЗ

Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Претседателот на Републиката го прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ, што го усвои Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници одржани на 10 јануари 1953 година, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФНРЈ

Член 1

Членот 11 од Законот за воената обврска на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија се менува и гласи:

„Службата во постојаниот кадар на Југословенската народна армија трае две години.

По исклучок од ова, службата во постојаниот кадар трае:

а) три години во морнарицата, освен во единиците на сувоземната војска во состав на воената морнарица во коишто службата на постојаниот кадар трае две године;

б) осумнаесет месеци:

за лицата со завршена средна или нејзи рамна школа,

за лицата со завршен факултет или нему рамна висока школа кои не положили испит од предвојничка обука;

в) една година:

за лицата што ќе ја завршат со успех наставата во единиците, установите и школите за резервни офицери и положат испит за чинот резервен потпоручник,

за лицата со завршен факултет или соодветна висока школа што положили испит од предвојничка обука.“

Член 2

Членот 14 се менува и гласи:

„Лицата одредени за пополнување на оружените сили со резервни офицери се упатуваат како воени питомци непосредно во соодветните воени единици, установи односно школи за подготвување резервни офицери.

Во овие единици, установи односно школи можат да се упатуваат и лица кои во текот на служењето на задолжителниот воен срок ќе покажат соодветни способности и ги исполнуваат условите што ќе се пропишат со уредба.

Службата на воените питомци во овие единици, установи односно школи се смета, во поглед на службата на задолжителниот воен срок, како служба во постојаниот кадар.“

Член 3

Членот 14а се укинува.

Член 4

Одредбите од овој закон ќе се применуваат на сите лица што ќе се повикаат на отслужување на задолжителниот воен срок почнувајќи од 1953 година.

На лицата што ќе се затечат на денот на влегувањето во сила на овој закон на служба во постојаниот кадар, ќе им се определи рокот на служба по чл. 1 и 2 од овој закон. На овие лица не може да им се продолжи рокот на службата во постојаниот кадар.

На воените стипендисти кои во домовите за воени стипендисти го положили завршниот испит од воената настава им се признава дека го отслужиле задолжителниот воен срок и положили испит за чинот резервен потпоручник.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на 1 април 1953 година.

ПР. бр. 2

8 февруари 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Потпретседател на Сојузното веќе,
Фрањо Гаџи, с. р.

Претседател на Веќето на народите,
Јосип Видмар, с. р.

30.

Врз основа на точ. 6 чл. 12 и чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 1 — Глава IV од Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1953 година, а во врска со чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ПРЕСМЕТКА И РАСПОДЕЛБА НА ОСТВАРЕНИОТ ДОХОД НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СПРЕМА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАНКАТА

1) Расподелбата на остварениот доход на стопанските претпријатија спрема евиденцијата на банката се врши со примена на стопите на акумулацијата и фондовите на претпријатијата искажани во општествените планови на околиците (градовите) за 1953 година.

2) Ако се наголемени со општествените планови на околиците и градовите стопите на акумулацијата и фондовите над стопите на акумулацијата и

фондовите со кои се осигурува износот на акумулацијата и фондовите за покрите на сојузните потреби, и со тоа е предвиден поголем износ на акумулацијата и фондовите, овој наголемен износ се распределува со општествениот план на околицјата (градоот) во проценти на фондовите на претпријатијата и на фондовите на околицјата (градоот).

Стопите на акумулацијата и фондовите со кои се осигурува износот за покрите на сојузните потреби се искажуваат во одделниот анекс на општествените планови на народните републики.

Ако во општествените планови на народните републики не се предвидени овие стопи за поделни претпријатија, потребно е да ги искажат општествените планови на околиците (градовите).

3) Расподелбата на остварениот доход банката ја врши на следен начин:

а) прво ја применува стопата на акумулацијата и фондовите на претпријатијата што е искажана во општествениот план на околицјата (градоот),

б) потоа ја применува стопата на акумулацијата и фондовите на претпријатијата со која се обезбедува покритието на сојузните потреби.

Разликата помеѓу акумулацијата и фондовите под а) и б) се распределува на фондовите на претпријатијата и на фондовите на околицјата (градоот) по процентите утврдени со општествениот план на околицјата (градоот).

4) Акумулацијата и фондовите на претпријатијата пресметани по стопите на акумулацијата и фондовите што го обезбедува покритието на сојузните потреби (точ. 3 под б), натаму се распределува спрема IV главата точ. А, Б, В и Г од Општествениот план за 1953 година, со тоа што придонесот за здравствена заштита на социјалното осигурување се утврдува во определен процент врз остварениот износ на платниот фонд на претпријатијата спрема евиденцијата на банката.

5) Доколку општествениот план на околицјата (градоот) за 1953 година не е донесен до денот на пресметувањето на доходот спрема евиденцијата на банката, ќе се примени стопата на акумулацијата и фондовите од Предлогот на општествениот план на околицјата (градоот) за 1953 година.

6) По донесувањето на општествените планови на народните одбори за 1953 година банката во наредната месечна пресметка на доходот ќе изврши соодветни исправки кај оние претпријатија кај кои претходната пресметка на доходот е вршена врз основа на времени податоци.

7) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1634

20 јануари 1953 година

Белград

Државен секретар
за работите на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

31.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за распределбата на фондот на платите и за заработките на работниците и службениците на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, број 11/52) Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ВТОРОТО ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Во точ. 3 од Одлуката за определување синдикалните органи надлежни за давање согласност

на тарифниот правилник на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52) со нејзините дополненија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52) се додава нов став чијшто текст гласи:

„j) Покраинскиот одбор на Синдикатот на работниците и службениците на металната индустрија во Нови Сад — за сите претпријатија од оваа индустрија на територијата на Автономната Покраина Војводина.“

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на потпишувањето.

Бр. 218

25 јануари 1953 година

Белград

За Претседателот
на Централниот совет на Сојузот
на синдикатите на Југославија,
Генералниот секретар,
Иван Божиќев, с. р.

Сојузниот извршен совет по извршеното сравнување на текстот на Одлуката за ревизија и препишување на општите избирачки списоци и за подготовките за составување избирачки списоци за избирање пратеници за Соборот на производителите објавена во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 4/52, со изворниот, установил дека во објавениот текст се поткрале грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ И ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА СОСТАВАЊЕ ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ ЗА ИЗБИРАЊЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

1) Во точ. 8, ст. 2, третата реченица, наместо зборовите „до 15 март 1953 година“ треба да стои „до 15 април 1953 година“.

2) Во точ. 10, ст. 1, првата реченица, седмиот ред озгора, наместо зборовите „до 10 април 1953 година“ треба да стои „до 5 април 1953 година“.

Од Сојузниот извршен совет, 29 јануари 1953 година.

Државниот секретаријат за работите на народното стопанство на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установил дека во Упатството за измени и дополненија на Упатството за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/53) се поткрале долу наведените грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

1) во точ. 3 под в) по зборовите „калиеви губриња“ треба да се додаде „и Томасова згура“;

2) во точ. 4 во наменување на производот наместо „Рибарски фенери 1600—400 свеќи“ треба да стои „Рибарски фенери 1600—4000 свеќи“.

Од Државниот Секретаријат за работите на народното стопанство на ФНРЈ, 2 февруари 1953 година.

ЗАПИСНИК

НА XVIII СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕКЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 27 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше Потпретседателот Фрањо Гажи. Секретар Наум Наумовски.

Прочитан е записникот од XVII седница и бидејќи немаше забелешки е заверен.

Потоа известителот на Административниот одбор другарот Гретиќ Ивица го прочита извештајот за прегледот на благајната и целокупното сметководствено работење по буџетот на Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ за периодот јануари—март 1952 и април—јуни 1952 година и јули—септември 1952 година.

Веќето го усвои овој извештај.

Потоа Претседавачот соопштува дека Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го известил Сојузното веќе дека со својот акт бр. 71 од 29 август 1952 година согласно на овластението од чл. 69 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, во времето кога Народната скупштина на ФНРЈ не била во заседание, го одобрил лишењето од слобода и започнувањето на кривичната постапка против народниот пратеник за Сојузното веќе за дебарска околина Џафер Кодра. Од образложението што е приложено се гледа дека Џафер Кодра водел непријателска пропаганда по линијата на ИВ и вршел шпијунска обавештајна служба за сметка на албанската обавештајна служба.

Веќето ја потврди оваа одлука на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ.

Дополнително се одобрени отсутнувања од VI редовно заседание на народните пратеници: Куфрин Милка, Блажо Јовановиќ, Светислав Трифуновиќ, Влатковиќ Немања, Гранца Иван и Врховац Милан.

Се преминува на дневниот ред:

Претседавачот го става на гласање Предлогот на општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1953 година.

Пратениците на Сојузното веќе го усвоија овој законски предлог со дигање рака.

Потоа се преминува на втората точка од дневниот ред: гласање за Предлогот на буџетот на Федеративна Народна Република Југославија за 1953 година (сојузен буџет). И овој законски предлог е усвоен едногласно.

Се преминува на третата точка од дневниот ред: расправа за Предлогот на законот за општодржавната завршна сметка за 1951 година.

Извештајот го поднесе известителот на Одборот за стопански план и финансии Риста Антуновиќ.

Бидејќи никој не побара збор, овој законски предлог е ставен на гласање. Потоа со дигање рака е усвоен Предлогот на законот за општодржавната завршна сметка за 1951 година.

Бидејќи се сите законски предлози усвоени Претседавачот објави дека со тоа е исцрпен дневниот ред на XVIII седница, како и дека во Веќето на народите се усвоени сите законски предлози во истоветни текстови како и во Сојузното веќе.

На тој начин Народната скупштина на ФНРЈ ги усвои:

1. Општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1953 година;

2. Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (сојузен буџет) за 1953 година, и

3. Законот за општодржавната завршна сметка за 1951 година.

На крај Претседавачот бараше овластување да може со секретарот да го потпише записникот од оваа седница.

Веќето го одобри тоа.

Во 10,40 часот се заклучи седницата.

27 декември 1952 година
Белград

Секретар,
Наум Наумовски, с. р.

Потпретседател,
Фрањо Гажи, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XIX ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕКЕ И ВЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 27 ДЕКЕМВРИ 1952 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше Јосип Видмар, Претседател на Веќето на народите.

Секретар Скендер Куленовиќ.

Претседателот ја отвори XIX седница во 11,05 часот.

Прочитан е и заверен без забелешка записникот од XVIII заедничка седница.

Се преминува на дневниот ред. На ред е третата точка од дневниот ред: расправа за Предлогот на одлуката на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на указите на Президиумот на Народната скупштина донесени во времето помеѓу V и VI редовно заседание (од второто свикнување).

Секретарот го чита Предлогот на одлуката.

Во расправата за предлогот на одлуката доби реч Радивоје Давидовиќ, кој забележал дека не е поднесена на потврда Одлуката за прекинување на дипломатските односи со Ватикан. Во врска со тоа Претседателот и соопштува на Скупштината дека примил писмо од Одборот за надворешни работи на Народната скупштина на ФНРЈ во кое Одборот го известува дека на својата VIII седница ја одобрил Одлуката на Владата на ФНРЈ за прекинување на дипломатските односи со Ватикан и предлага расправата за Предлогот на одлуката да се стави како петта точка на дневниот ред.

Скупштината едногласно го прифати овој предлог.

Потоа, откако е усвоено проширувањето на дневниот ред, Претседателот го става на гласање Предлогот на одлуката на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на указите на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ донесени помеѓу V и VI редовно заседание.

Скупштината едногласно го прифати Предлогот на одлуката.

Потоа се поминува на четвртата точка од дневниот ред: Избирање судија на Врховниот суд на ФНРЈ.

Претседателот објаснува дека Президиумот на народната скупштина на ФНРЈ го испрати до Народната скупштина на ФНРЈ предлогот од Министрот на правосудството на ФНРЈ, дека, за судија на Врховниот суд на ФНРЈ да се избере Перовиќ Никола, постар помошник на јавниот обвинител на ФНРЈ. Потоа ги чита биографските податоци на Перовиќ Никола. Потоа Претседателот го става на гласање предлогот за избирање Перовиќ Никола, бидејќи никој не бараше збор.

Скупштината едногласно го усвои предлогот за судија на Врховниот суд на ФНРЈ да се избере Перовиќ Никола.

Потоа се преминува на петтата точка од дневниот ред: Потврда на одобрувањето на Одборот за надворешни работи на Народната скупштина на ФНРЈ за одлуката на Владата на ФНРЈ за прекинување дипломатски односи со Ватикан.

Во врска со петтата точка од дневниот ред, претседателот го чита писмото што му го испратил Одборот за надворешни работи на Претседателот на Веќето.

Во дискусијата по читањето на писмото, учествуваа: Петар Стамболиќ, кој и предложи на Скупштината да донесе резолуција за одобрување на

Владината одлука да ги прекине дипломатските односи со Ватикан, по тоа Милош Жанко, Борис Зихерл, Чедо Капор и Вице Буљан.

По дискусијата, Претседателот го стави на гласање Предлогот на резолуцијата на Народната скупштина на ФНРЈ за потврда на одлуката на Владата на ФНРЈ да ги прекине дипломатските односи со Ватикан.

Скупштина едногласно ја усвои предложената резолуција.

Со тоа дневниот ред на заедничката седница е завршен.

Претседателот ја заклучува седницата во 12,10 и објавува дека VI редовно заседание се прекинува и закажува продолжение на работата за 10 јануари 1953 година.

Скупштината по барање на Претседателот одобри да го потпишат овој записник Претседателот и секретарот.

Белград, 27 декември 1953 година

Секретар Претседател
на Веќето на народите, на Веќето на народите,
Скендер Куленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

**НА XVIII СЕДНИЦА НА ВЕЌЕТО НА НАРОДИТЕ
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА,
ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД
ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 10 ЈАНУАРИ 1953
ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавање Претседателот Јосип Видмар.

Секретар Скендер Куленовиќ.

Во продолжението на работата на VI редовно заседание Претседателот ја отвори XVIII седница во 17,40 часот.

Претседателот соопштува дека Веќето на народите примило од Владата на ФНРЈ на решавање Предлог на законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ.

Овој законски предлог бил испратен до Законодавниот одбор кој го расправил и за него му поднел свој извештај на Веќето.

Потоа Претседателот соопштува дека Законодавниот одбор, откако го расправил одвоено Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта како и Предлогот на законот за спроведување на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта полнесол заеднички извештај со Законодавниот одбор на Сојузното веќе за двата овие законски предлози.

Сите овие законски предлози ќе се стават на дневен ред кога ќе одлучи за тоа Веќето.

Потоа Претседателот ги соопштува молбите на народните пратеници за отсуство и болување, и на негов предлог Веќето одобрува отсуства на народните пратеници: Јоко Хорват, Болак Војан и Хоти Шабан.

Се преминува на дневниот ред: утврдување на дневниот ред.

По предлог од Претседателот Веќето усвојува за дневен ред:

1) расправа на Предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ;

2) расправа на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта;

3) расправа на Предлогот на законот за спроведување на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта.

Потоа Веќето го усвои предлогот од Претседателот за првата точка на дневниот ред да се расправа на дневната седница на Веќето.

Потоа по предлог од Претседателот а во смисла на точ. 72 од Уставот Веќето едногласно одлучи да се пристапи со расправање на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта и на Предлогот на законот за спроведување на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта.

Натаму Претседателот соопштува дека аналогно на чл. 4 ст. 1 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници а во согласност со Претседателството на Сојузното веќе е решено да се свика заедничка седница на обата дома со дневен ред:

Расправа на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта и на Предлогот на законот за спроведување на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта.

Потоа се преминува на првата точка од дневниот ред: расправа на Предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ.

Откога известителот на Законодавниот одбор Сулејман Филиповиќ го прочита извештајот Претседателот му соопштува на Веќето дека предложувачот на овој законски предлог поднесол амандман кој се состои во тоа членот 5 од Предлогот на овој закон да се измени и да гласи: „Овој закон влегува во сила на 1 април 1953 година“.

Бидејќи известителот по овој законски предлог се изјасни во прилог на амандманот Претседателот соопштува дека амандманот во смисла на чл. 69 од Правилникот за работа на Веќето на народите се смета за срставен дел на законскиот предлог и за него ќе се гласа заедно со законскиот предлог.

Потоа Претседателот ја отвара расправата за овој законски предлог и бидејќи никој не побара збор, се преминува на гласање.

По извршеното гласање Претседателот установи дека овој законски предлог е усвоен во Веќето на народите едногласно.

По малиот одмор во продолжението на седницата Претседателот го известува Веќето дека и Сојузното веќе го усвоило истоветниот текст на овој закон онака како што е изгласан во Веќето на народите и објавува дека со тоа Народната скупштина на ФНРЈ конечно го усвоила Законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ и дека во смисла на Правилникот за работа ќе биде објавен.

Потоа Претседателот предложи во согласност со Претседателството на Сојузното веќе дека заедничката седница ќе се одржи во понеделник на 12 јануари 1953 година во 10 часот како би имале народните пратеници време да се запознаат со измените и дополнувањата што ги внесле Законодавните одбори во Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта и во Предлогот на законот за неговото спроведување.

Претседателот ја заклучува седницата во 18,10 часот и објавува дека идната ќе биде закажана писмено.

Белград, 10 јануари 1953 година

Секретар, Претседател,
Скендер Куленовиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

**НА XIX СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАНА
НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО
СВИКУВАЊЕ) НА 10 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА
ВО БЕЛГРАД**

Претседавање Потпретседателот Франьо Гашиќ.
Секретар Момчило Марковиќ.

Во продолжението на работата на VI редовно заседание Претседавачот ја отвори XIX седница во 17,40 часот.

Претседавачот соопштува дека Сојузното веќе примило од Владата на ФНРЈ на решавање Предлог на законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ.

Овој законски предлог му бил испратен на Законодавниот одбор кој го расправил и за него поднел свој извештај. Извештајот им е поделен на народните пратеници.

Потоа Претседавачот соопштува дека Законодавниот одбор, бидејќи одвоено го расправал Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта како и Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта, заедно со Законодавниот одбор на Веќето на народите поднел извештај за двата законски предлози.

Сите овие законски предлози ќе се стават на дневен ред кога ќе одлучи Веќето за тоа.

Потоа Веќето им одобрува отсуства на народните пратеници: Иван Гранѓа, Антун Бабиќ, Станислав Дуљкан. Живорад Цвејиќ, Јаков Гргуриќ и Славко Комар.

Потоа се преминува на дневниот ред: утврдување на дневниот ред.

По предлог од Претседавачот Веќето го усвои следниот дневен ред:

1) расправа на Предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ;

2) расправа на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта;

3) расправа на Предлогот на законот за спроведување на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта.

Потоа Веќето по предлог од Претседавачот реши за првата точка на дневниот ред да се расправа на денешнава седница на Веќето.

Потоа по предлог од Претседавачот а во смисла на чл. 72 од Уставот Веќето едногласно одлучи да се пристапи кон расправање на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта и Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта.

Натаму Претседавачот соопштува дека аналогно на чл. 4 ст. 1 од Правилникот за работа на Народната скупштина на ФНРЈ за заеднички седници а во согласност со Претседателот на Веќето на народите одлучено е да се свика заедничка седница на обата дома со дневен ред:

Расправа на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта како и на Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта.

Се преминува на првата точка од дневниот ред: расправа на Предлогот на законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ.

Извештај поднесе извештателот на законодавниот одбор Бошко Шимљевски.

По читањето на извештајот, Претседавачот му соопштува на Веќето дека предлогувачот — Владата на ФНРЈ поднела амандман на овој законски предлог кој се состои во тоа дека членот 5 од Предлогот на овој закон е изменет и дека гласи: „Овој закон влегува во сила на 1 април 1953 година“.

Претседавачот објаснува дека во смисла на чл. 69 од Правилникот за работа на Сојузното веќе овој амандман се смета како составен дел на законскиот предлог и по истиот ќе се расправа и гласа заедно со законскиот предлог.

Се отвора расправата и бидејќи никој не побара збор, се премина на гласање. Откога овој законски предлог е едногласно усвоен, Претседавачот установи дека Сојузното веќе го изгласало Предлогот на законот за измените и дополненијата на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ.

По малиот одмор, во продолжението на седницата, Претседавачот го известува Веќето дека и Веќето на народите го усвоило истоветниот текст на овој законски предлог онака како што е изгласан во Сојузното веќе и објавува дека со тоа Народната скупштина на ФНРЈ конечно го усвоила Законот за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија — и дека во смисла на Правилникот за работа ќе биде објавен.

Потоа Претседавачот предложи во спогодба со Претседателот на Веќето на народите дека заедничката седница ќе се одржи во понеделник, на 12 јануари 1953 година во 10 часот, како би имале народните пратеници време да се запознаат со измените и дополненијата што ги внесле Законодавните одбори во Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и сојузните органи на власта и во Предлогот на законот за неговото спроведување.

Претседавачот ја заклучи седницата во 18 часот.

Белград, 13 јануари 1953 година

Секретар,

Наум Наумовски, с. р.

Потпретседател,

Франьо Гажи, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XX ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ И ВЕЌЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 12 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше Потпретседателот на Сојузното веќе Франьо Гажи.

Секретар Наум Наумовски.

Претседавачот ја отвора седницата во 10,10 часот и соопштува дека на дневен ред на заедничката седница се наоѓа:

расправа на Предлогот на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта и Предлог на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за сојузните органи на власта.

Потоа го повикува другарот Моша Пијаде како извештател на законодавните одбори да го прочита извештајот за двата законски предлози.

По читањето на извештајот, Претседавачот соопштува дека од Владата на ФНРЈ добил амандмани на двата законски предлози и дека тие амандмани во смисла на чл. 69 од Правилникот за работа на веќата на Народната скупштина на ФНРЈ ќе се сметаат како составен дел на законските предлози. Исто така соопштува дека амандманите им се разделени на народните пратеници.

По тоа соопштение Претседавачот ја отвара расправата за двата законски предлози и му дава збор на Едвард Кардељ, Потпретседател на Владата на ФНРЈ и Претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Другарот Едвард Кардељ зема збор и поднесува експозе.

По поднесувањето на експозето Претседавачот ја заклучува седницата во 12,20 часот и предложува да се продолжи со работа во 17 часот.

Белград, 12 јануари 1953 година
 Секретар Претседател
 на Сојузното веќе, на Веќето на народите,
Наум Наумовски, с. р. Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XXI ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ И ВЕЌЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 12 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше претседателот на Веќето на народите Јосип Видмар.

Секретар Скендер Куленовиќ.

Претседавачот ја отвори седницата во 17,20 часот.

Прочитаниот записник од XX заедничка седница од 12 јануари 1953 година Народната скупштина го прими без забелешка.

Се преминува на дневен ред: продолжение на расправата на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Збореа народните пратеници: Скерлониќ Иво „за“, др Хинко Кризман „за“, Саво Брковиќ „за“, Никола Минчев „за“, Заим Шарац „за“, др Јерко Радмиловиќ „за“.

Народниот пратеник др Јерко Радмиловиќ поднесе амандман на членот 28 од пречистениот текст на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта што се состои во тоа дека во Првиот став 3 ред зад зборот „претпријатија“ да се стави записка а се брише „и“, а во 5 ред од истиот став зад зборот „работници“ да се стави точка а се брише „преку занаетчиски комори“.

По краток одмор во продолжението на седницата збореа народните пратеници: Ласло Рехак „за“ и Мехмед Хоџа „за“, па Претседавачот ја заклучува седницата во 19,25 часот, а идната заедничка седница ја закажува за вторник 13 јануари 1953 година во 9,30 часот

Белград, 12 јануари 1953 година

Секретар Потпретседател
 на Веќето на народите, на Сојузното веќе
Скендер Куленовиќ, с. р. Фрањо Гаџи, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XXII ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ И ВЕЌЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 13 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше Потпретседателот на Сојузното веќе Фрањо Гаџи.

Поради отсушност на секретарот записникот во почетокот на седницата го водеше народниот пратеник Јерко Радмиловиќ.

Претседавачот ја отвори седницата во 10 часот.

Прочитан е и примен без забелешка записникот на XXI заедничка седница од 12 јануари 1953 година.

Се преминува на дневниот ред: продолжение на расправата на Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југосла-

вија и за сојузните органи на власта како и на Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Збореа народните пратеници: др Макс Шнудерл „за“, Гурица Јојкиќ „за“, Јожа Миливојевиќ „за“, Димче Коцо „за“, Релиќ Петар „за“.

Во 10,55 часот Претседавачот дава мал одмор.

По одморот записникот го води секретарот Момчило Марковиќ.

Во продолжението на седницата збореа народните пратеници: Благоја Ангелковски „за“, Душан Диминиќ „за“ и Џази Јосип „за“.

Народниот пратеник Џази Јосип поднесе амандман на членот 30 ст. 2 од Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, кој се состои во тоа на крајот на втората реченица да се брише точката и да се додадат зборовите „а во нив работи и за тоа прима постојана награда.“

Потоа збореа народните пратеници: Штурм Антон „за“ и Методис Митевски „за“.

Бидејќи немаше повеќе говорници Претседавачот му даде збор на другарот Моша Пијаде, известител на законодавните одбори да се изјасни за предложените амандмани.

Известителот Моша Пијаде изјави дека ги прифаќа амандманите што ги поднесе во името на Владата на ФНРЈ Едвард Кардељ, потпретседател на Владата на ФНРЈ.

Потоа изјави дека го прифаќа и амандманот на народниот пратеник Јерко Радмиловиќ иако смета дека во суштина тука не се работи за амандмани веќе за исправка на печатарска грешка што е сторена во пречистениот текст.

Што се однесува до амандманот што го поднел народниот пратеник Јосип Џази, известителот Моша Пијаде изјави дека не би можел да го прифати онака како што е предложен веќе со извесна измена така што во членот 30 ставот 2 втората реченица би гласила: „За член на соборот на производителите може да биде избран и синдикален функционер кој како таков е избран од производителите.“

На прашањето на народниот пратеник Милош Московљевиќ, известителот објаснува дека одредбата што ја предлага пратеникот Московљевиќ да влезе во чл. 18 на Предлогот на уставниот закон е содржана во чл. 15 точ. 11.

Потоа Претседавачот му дава збор на Едвард Кардељ кој во името на Владата на ФНРЈ се сложи со известителот на законодавните одбори.

Претседавачот објаснува дека амандманите ќе се сметаат како составен дел на Предлогот со обзир дека ги прифатиле и известителот на законодавните одбори и подносителот на законските предлози.

Потоа Претседавачот објаснува дека за двата законски предлози ќе се гласа на одделните седници на веќата и откако ќе бидат изгласани ќе бидат прогласени во продолжетокот од оваа заедничка седница.

Потоа Претседавачот предлага за дневен ред на продолжението на заедничката седница следно:
 1) прогласување на Уставниот закон за општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

2) Прогласување на Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Како трета точка на дневниот ред предлага расправа на Предлогот за одлуката за работниот

ред за избирање Претседател на Републиката и Сојузниот извршен совет.

Овој предлог е прифатен

Претседавачот ја прекинува заедничката седница во 12,20 часот и објавува дека одделните седници на веќата ќе се одржат денеска во 17 часот.

Во продолжението на попладневната седница која започна во 18 часот записникот го води Наум Наумовски секретар на Сојузното веќе.

Претседавачот соопштува дека обете веќа на одделните седници едногласно во присуство на мнозинство пратеници на секое веќе ги усвоиле истовестните текстови на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта како и Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Натаму Претседавачот го чита писмото што го добил од Претседателот на законодавниот одбор на Сојузното веќе и од Претседателот на Законодавниот одбор на Веќето на народите за Предлогот на одлуката за работниот ред за избирање Претседател на Републиката и Сојузниот извршен совет.

Потоа се преминува на првата точка од дневниот ред: прогласување на Уставниот закон за општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Откога го прочита секретарот Предлогот на одлуката за прогласување на Уставниот закон и бидејќи никој не побара збор Претседавачот го стави Предлогот на одлуката на гласање и по извршеното гласање објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ едногласно донесла одлука за прогласување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта кој веднаш влегува во сила.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: прогласување на Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Откога го прочита секретарот Предлогот на одлуката за прогласување на Законот за спроведување на Уставниот закон и како никој не побара збор Претседавачот го стави Предлогот на одлуката на гласање и по извршеното гласање објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ едногласно ја донесла одлуката за прогласување на Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта кој веднаш влегува во сила.

Се преминува на третата точка од дневниот ред: донесување на одлуката за работниот ред за избор Претседател на Републиката и Сојузен извршен совет.

Откога известителот на обата законодавни одбора, Претседателот на Законодавниот одбор на Веќето на народите Моша Пијаде го поднесе извештајот за Предлогот на одлуката и бидејќи никој не побара збор, Претседавачот го стави Предлогот на одлуката на гласање и по извршеното гласање објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ едногласно ја усвојила одлуката за работниот ред за избор Претседател на Републиката и Сојузен извршен совет.

Бидејќи дневниот ред е исцрпен Претседавачот предлага за следната заедничка седница дневен ред:

- 1) избирање Претседател на Републиката;
- 2) избирање на Сојузниот извршен совет;
- 3) избирање двајца судии за Сојузниот врховен суд;
- 4) избирање постојана комисија за толкување на законите.

Откога го прифати овој предлог Народната скупштина Претседавачот ја заклучува заедничката седница во 13,20 часот, а следната ја закажува за утринта во среда на 14 јануари 1953 година во 9,30 часот со дневен ред: избирање Претседател на Републиката.

Белград, 13 јануари 1953 година

Секретар	Претседател
на Веќето на народите,	на Сојузното веќе,
Наум Наумовски, с. р.	Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XIX СЕДНИЦА НА ВЕЌЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 13 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше претседателот Јосип Видмар.

Секретар Јожа Хорват.

Претседавачот ја отвори седницата во 17,25 часот.

Прочитаниот записник на XVIII седница Веќето го прими без забелешка.

Се преминува на дневниот ред: гласање за Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и за Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Откога установи дека расправата на овие два законски предлози е извршена на заедничката седница Претседателот го става на гласање Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и по извршеното гласање објавува дека Предлогот на уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта е едногласно изгласан во Веќето на народите.

На прашањето на народниот пратеник Моша Пијаде, дали се знае колку има присутни пратеници Претседателот одговори, ако Веќето сака може да се утврди бројот на народните пратеници.

По тоа побара збор народниот пратеник Владимир Дедијер кој смета дека е потребен формален предлог и доби збор народниот пратеник Радивоје Давидовиќ кој се сложи со предлогот на Моша Пијаде.

Потоа Претседателот го стави на гласање предлогот на Моша Пијаде и Веќето го усвои.

Потоа секретарот изврши прозивка на народните пратеници и Претседателот установи дека од 215 народни пратеници на Веќето на народите се присутни 180 и дека, изземајќи го Претседателот, сите 179 присутни пратеници гласале за Предлогот на уставниот закон.

Потоа Претседателот го става на гласање Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и по извршеното гласање објавува дека овој законски предлог е едногласно изгласан во Веќето на народите.

Потоа Претседателот соопштува дека добил обавест дека и Сојузното веќе го усвоило истовест-

ниот текст на овие законски предлози онака како се изгласани во Веќето на народите и објавува дека со тоа Народната скупштина на ФНРЈ конечно ги усвоила:

1) Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта; и

2) Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Сите закони во смисла на Правилникот за работа ќе бидат прогласени на заедничката седница.

Потоа Претседателот ја заклучува седницата во 17,55 часот и објавува дека идната ќе биде закажана писмено.

На крај Претседателот ги извести народните пратеници дека по 15 минути ќе одржи заедничка седница со дневен ред: прогласување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и на Законот за неговото спроведување.

Белград, 13 јануари 1953 година

Секретар,

Претседател,

Јожа Хорват, с. р.

Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XX СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА 13 ЈАНУАРИ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавање Потпретседателот Фрањо Гажи. Секретар Наум Наумовски.

Седницата започна во 17,20 часот.

Прочитан е и примен без забелешка записникот од XIX седница.

Пред да се премине на дневниот ред Веќето им одобри отсуство на народните пратеници: Куфрин Милка, Влатковиќ Немања, Чолак Петар, Милан Врховец, Ахмед Шеховиќ и Пера Косориќ.

Потоа се преминува на дневниот ред: гласање за Предлогот на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта како и Предлогот на законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Со гласање е усвоен едногласно првиот а потоа и вториот законски предлог.

Потоа Претседавачот констатира дека се усвоени двата законски предлози и дава мал одмор за да би се известил дали и во Веќето на народите се усвоени двата законски предлози во истоветни текстови.

Во продолжението на седницата, по одморот Претседавачот соопштува дека е известен и во Веќето на народите да се изгласани двата законски предлози во истоветни текстови. Со тоа Народната скупштина ги усвои

1) Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и

2) Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

На крајот Претседавачот објасни дека двата закони ќе бидат прогласени на заедничката седница од обата дома на Народната скупштина на ФНРЈ што ќе се одржи по малиот одмор.

Седницата е заклучена во 18 часот откако Веќето претходно го овласти Претседавачот и секретарот да го потпишат записникот.

Белград, 13 јануари 1953 година

Секретар,

Потпретседател,

Наум Наумовски, с. р.

Фрањо Гажи, с. р.

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Бидејќи „Службениот весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ на 1 јануари оваа година престана да излегува, материјалите што беа во него објазувани отсега ќе се печатат, во одделни додатоци на „Службениот лист на ФНРЈ“, и тоа:

1) ДОДАТОК: МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СНОГОДБИ, што ќе излегува по потреба, ќе објавува акти за ратификација на меѓународните договори и други спогодби, како и објавите на Државниот секретаријат за надворешни работи за правната важност и промените што се однесуваат до тие договори и спогодби. Овој додаток ќе им се испраќа само на оние претплатници на „Службениот лист на ФНРЈ“ што ќе се претплатат на него одделно. Годишната претплата изнесува 500 динари, а за странство 800 динари.

2) ДОДАТОК: ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊА ќе донесува укази за одликувања и доделувања почесни звања, акти за помилувања и амнести. Дополнокот ќе излегува со латиница, по потреба, а ќе го примаат само оние претплатници што ќе се претплатат на него. Годишната претплата изнесува 500 динари а за странство 800 динари.

Спрема тоа, годишната претплата на Дополнокот: Меѓународни договори и други спогодби изнесува 500 дин., а за странство 800 дин., а годишната претплата на Дополнокот: Одликувања и помилувања изнесува исто така 500 динари, а за странство 800 динари.

Оние претплатници што ја положиле веќе претплатата на „Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во 1953 година ќе ги примаат обата додатока.

Претплатата се полага на тек. сметка 1032-Т-220 при Народната банка — Белград.

СОДРЖИНА:

	Страна
29. Закон за измени и дополненија на Законот за воената обврска на државјаните на ФНРЈ — — — — —	61
30. Упатство за пресметка и распределба на остварениот доход на стопанските претпријатија спрема евиденцијата на банката	61
31. Одлука за второто дополние на Одлуката за определување синдикалните органи надлежни за давање согласност на тарифниот правилник на стопанските претпријатија — — — — —	62
Исправка на Одлуката за ревизија и препишување на општите избирачки списоци и за подготовките за составување избирачки списоци за избирање пратеници за соборот на производителите — — — — —	62
Исправка на Упатството за измени и дополненија на Упатството за применување на Решението за повластените провавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — —	62